



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 5

СКОПЈЕ, 8 МАРТ 1946

Год. II

Службен весник на Народна Република Македонија излегуе повремено. Ракописите се праќаат на адреса: Службен весник на Народна Република Македонија — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 динари, за една година 250 динари. Огласите се примат по тарифата, објавена во Службен весник бр. 10/45. Чекова сметка бр. 83-109

39

УРЕДБА ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТУЕЊЕТО А. — ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ

Чл. 1. Уредбата има за цел да го уреди исполнувањето на овчото и козјото млеко за производство на млечни продукти: сирење, кашкавал, масло и др. и тоа преку:

- уредување на начинот за собирање, распределување и преработување на млекото;
- образување на млеко преработувачки зеведенија со неопходните финансиски и материјални средства;
- установување начинот за контролирање на количеството на произведените млечни продукти;
- определување на начинот за исползување и распределување на готови млечни продукти и
- да ги определи задолженијата на зафатаните со млеко — преработувањето и млеко-производството.

Б. — ОБШТИ РАСПОРЕДБИ

Чл. 2. Овчото и козјото млеко се използва за производство на сирење, кашкавал, масло и др.

а) обштата организација, раководството и контролата на млеко-преработувањето му припаѓа на Министерството за земјоделство и шумарство. — Одделение за сточарство, кое ќе се старее за правилното и успешно спроведување на планот за млеко-преработувањето.

б) санитарно-ветеринарниот контрол по млеко-преработувањето му припаѓа на Министерство за земјоделство и шумарство — Санитарно-ветеринарно одделение.

в) распределение на млечните производи го врши Министерството за трговија и снабдување.

1 ДЕЛ МЛЕКОПРЕРАБОТУЕЊЕ

Чл. 3. Преработувањето на млекото во млечни продукти ќе станува по план кој ќе содржи:

- именијата на наемателите на мандрите и нивните адреси;
- местата каде се навогјат мандрите и селата што влегуат во нивните реони на молзниците овци и кози на сопствениците;
- началните и крајните дати за откривање и вкривање на мандрите;

Чл. 4. Внесеното во мандрите млеко ќе се преработува во полно маслено бело саламураено сирење, полномаслен кашкавал, мандрациско масло и др. полномаслено.

Чл. 5. Рандеманот на палноузречаните продукти за секоја мандра се определува од комисијата по чл. 6. во која може да учествува со советодавен глас и претставителот на млеко-преработувачите.

Рандеманот не може да биде понизок од следниот:

а) За сирење: 25% за полско и 30% за планинско, б) кашкавал: полски 130%, а планински кашкавал 15% и в) мандрациско масло 20%.

Забелешка: козјото млеко се преработува заедно со овчото млеко, кога при определувањето на рандеманот на производството 100 литра козје млеко се приравнуваат на 62 литри овчо млеко.

В. РЕОНИРАЊЕ И ВОЗЛАГАНЈЕ НА МАНДРИТЕ

Чл. 6. Комисијата при околицките н. одбори, што ќе ги определуваат реоните на мандрите и води надзор за правилниот ток на млеко-преработувањето се состојат: претставители на околицкиот н. одбор, во кој влегуваат: началник на управниот одел, прочелникот на стопанскиот одел, прочелникот на трговијата и снабдувањето, околицкиот референт по земјоделство и ветеринарот.

Чл. 7. Комисијата го извршува реонирањето во десетдневен рок од датата на обнародувањето на Уредбата во Службениот весник.

Чл. 8. При нужда комисијата по реонирањето определува и собирни места за млекото, во кои може да се извршува и частичната преработка.

Преносувањето на млекото или полуготови млечни продукти од тие места до мандрите се извршува од млекопреработувачот за негова сметка. Нужните превозни средства се осигураваат од месните н. одбори со заплаќање.

Чл. 9. Комисијата по чл. 6 со оглед на месните услови, може да наредува и принудително собирање и доене на овците и козите на поголеми стада со цел да биде олеснето млекопреработувањето и контролата.

Чл. 10. Протоколните решенија на комисијата односно реонирањето им се соопштуваат на заинтересуваните месни н. одбори во 5 дневен срок.

Чл. 11. Мандрите се возложуваат на кооперации, држ. претпријатија и часни лица.

Чл. 12. Заинтересуваните млекопреработувачи подаваат молби во 10 дневен рок од реонирањето на мандрите до околицки комисији што со мнение ги праќаат на окружните н. одбори, а последните на Министерството за земјоделство и шумарство-Одделение за сточарство — за сведение.

Молбата содржи:

Уверение од одборите за чесност

Кој млекопреработувачки реон бара да му биде даден;

За колку мандри има инвентар и точниот опис на истиот и каде се навогја.

Во десет дневен рок после истекување на рокот за подавање на молбите, окружниот н. одбор ги разгледува и ги возлага мандрите.

Решенијата на окружните н. одбори по возлагање на мандрите им се соопштуваат на заинтересуваните кандидати и на околицките комисији

Г. ОСИГУРУЕЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. Цени на млекото и млечните продукти

Чл. 13 (Цените на млечните продукти се определуваат од З. У. Ц. во согласие со Министерството на трговијата на база на производните разноси.

Чл. 14) Цените на млекото се определуваат од Заводот за цени З. У. Ц. во согласие со Министерството на земјоделството.

Чл. 15) Определените од З. У. Ц. цени на млечните продукти се однесуваат за такви, кои одговараат на нормите, определени од ветеринарно-бактериолошки институт.

Чл. 16) Организирање на мандрите се возложува на државното предприятие „ДОКУП“.

Чл. 17) Се задолжават работилниците и фабриките во Македонија да изработуваат и ремонтат мандраджиски инвентар и опаковачен материјал за нуждите на мандрите. Материјали за таа цел се отпуштат од надлежните власти.

Чл. 18) Празните опаковачни садови им се враќаат на нивните сопственици во состојба, во кое се земен или се плаќаат по оценка на комисијата по чл. 6 при случај на спор за состојанието на истите.

Чл. 19) Незаетиот инвентар во издадените мандри и наличните центрифуги, флаши, сиренарски маси, рафтови, казани, посодиа за преработување на млекото, каци и тенекни за сирене и масло, цедилки, калапи за кашкавал и др. се декларираат пред комисијата по чл. 6 која го предва за времено ползување на нуждештите се мандри. Наемот за исползуењето или стојноста при повредата му се определува од истата комисија.

Чл. 20) За изработување на потребните цедилки и др. дава се наредба од Министерството на трговијата по барање на Министерството за земјоделство и потребните материјали се отпуштат своевременно.

Чл. 21) Производителите и трговците се задолжуваат да ги декларираат наличните количества сирење, мажа во прах и течност на околниот одбор и со истата распределува Министерството за земјоделство — Оддел за сточарство.

Чл. 22) Нужното количество сол за млекопреработувањето се ангажира по сакањето на Министерството за земјоделство — Оддел за сточарство и се поставува на негово распределување.

Д. ИЗПОЛУЗУВАЊЕ МЛЕКОТО НА ПАТУВАШТИТЕ СТАДА

Чл. 23. Патувањето на овчите стада до летните пасишта се извршува по најкраткиот пат и да стига до одредениот ден за млекување во мандрата.

Чл. 24. При отпатувањето овчарите се снабдуваат од околниот одбор, каде зимувале, со уверение за бројот на молзните овци и кози, кое се представува на околниот одбор (стопански оддел) каде се пасиштата и мандрите.

Е. ЗАПАЗУВАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 25. Млекопреработувачите се грижат за запазување на млечните продукти од каква и да била повреда и развала. Запazuвањето да биде во пододобри избени простории по немање на хладилници.

Чл. 26. Пренесувањето на млечните продукти од мандрите до избените простории ќе биде со разрешение на комисијата по чл. 6. Истата комисија да саопшти за пренесувањето на млечните продукти до околниот народен одбор во населеното место каде се пренесуваат млечните продукти.

Чл. 27. По страните на кашкавалните пати треба да има иницијали на млекопреработувачкото заведение.

Чл. 28. Произведените млечни продукти ќе се распределуваат од Министерството на трговијата и снабдувањето.

Чл. 29. Млекопреработувачите се задолжуваат да ги запазуваат млечните продукти до нивното распределување.

Ж. КНИГОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 30. Сите мандри се задолжуваат да водат точна сметка за секојдневното постапило млеко и добиените млечни продукти од него и да ги води следните книги: дневник за внесеното млеко, партидна книга на млекопроизведувачите, книга за добиените

млечни продукти, месечни сведенија за преработеното млеко, книга за ревизиите.

Горните книги се прошнитуваат и овероват од околниот народен одбор.

Кон дневникот за внесеното млеко млекопреработувачот приложува заведен список на сите млекопроизведувачи со бројот на нивните молзни животни.

Чл. 31. Млекопреработувачите треба да бидат снабдени со специјални книшки, во кои да се упишува предаваното количество млеко секојдневно и бројот на молзните овци и кози и бројот на членовите во фамилијата.

Чл. 32. Сите книги се печатат од Министерството за земјоделство и шумарство.

Чл. 33. Сите книги освен книшките на млекокопроизведувачите се држат постојано во мандрите и се представуваат при ревизиите на контролните органи.

Чл. 34. Во случај на потреба издавањето на пресно млеко од мандрите за нуждите на населените места се издава само по специјално разрешени од комисијата по чл. 6 во согласие со окружниот народен одбор.

ЗАДОЛЖЕЊИЕ И КОНТРОЛА ПРИ ПРЕРАБОТВАНЕ НА МЛЕКОТО

Чл. 35. Секој сопственик на молзни овци и кози се задолжува да декларира во месниот одбор бројот на истите.

Чл. 36. Месните одбори се задолжуваат да го упишат во специјални книшки на секој стопанин бројот на молзните овци и кози и членовите на фамилијата.

Чл. 37. На секој член од фамилијата на млекопроизведувачот му се остава млекото од 2 овци или на секој член млекото од 1 коза.

а) по желание на сопственикот од млекото што му припаѓа за членовите може да добие млечни продукти од мандрата.

б) сето друго млеко од останалиот број овци и кози ќе се внесува во мандрата за преработување, сметајќи најмалку по 15 литри млеко од една овца за полските и полупланинските реони и по 12 литра планински реони и

в) ако млечноста на овците и козите во поедини реони е помалка, ќе се утврди со пробно молзење од надлежни контролни органи, за кое треба да се состави протокол и предаде на комисијата по чл. 6

Чл. 38. Млекопроизведувачите се задолжуваат да предаваат пресно, чисто, полиномаслено и нефалсифицирано млеко во мандрите или собирните пунктови.

Да предаваат млеко во определеното им за тоа време.

Да предаваат млекото во целата млекопреработувачка сезона.

Да ги собираат овците и козите спрема месните условија за обшта паша и молзење.

Чл. 39. Мандра не може да се образува со помалку од 500 молзни овци и кози. Во случај кога на пасиштата има помалку овци и кози млекото има да се носи во најближната мандра или бачило.

Чл. 40. Тамо каде нема условија за мандра, поради малиот број на овци и кози и големата отдалеченост од мандрата ќе се задолжуваат стопаните да предаваат сирење и масло, и тоа за секоја овца по 2 килограма сирење или 0,500 килограма масло.

ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА МЛЕКОПРЕРАБОТУВАЧИТЕ МАЈСТОРИ И КОНТРОЛИ

Чл. 41. Млекопреработувачите се задолжуваат да ги исполнат на време возложените им задачи согласно Уредбата;

На време да го набават потребниот инвентар, опаковачен материјал и др. Да ги ремонтат зградите и подготват за работа, како и магацинот за добиени продукти;

Да се снабдат со потребното количество сол и сирење;

Да ги откриват и закриват мандрите во определените дати од комисијата од чл. 6.

Да го приеми млекото, кое им се предлага и да го преработува во млечни продукти согласно Уредбата.

Да ги исползуваат млечните отпадоци за утојување на свињи.

Да ги водат определените книги и даваат месечни извештаи за добиеното млеко и изработените млечни продукти.

Да се грижат за правилното запазување на млечните продукти.

Да го исплатуваат редовно млекото по установените цени најкасно до 10-тото число на идниот месец на млекопроизводителите.

Во десет-дневен рок после приклучението на работата во мандрата да представат на комисијата подробен отчет за општото количество на постапило и преработено млеко и наличното количество на добиените млечни продукти.

За секоја настапила непредвидена промена на бројот на молзните овци и кози на секој стопанин и други евентуални појави и пречки млекопреработувачите на време да соопштуваат на комисијата по чл. 6 која од своја страна ќе зима мерки за нивното отклонување и исполнението на планот.

Наемателот на мандрата не може да се откаже од своето задолжение додека трае сезонот на млекопреработувањето;

За квалитетот на млечните продукти се одговорни како наемателот така и мајсторот.

Мајсторот се задолжува да ги исполнува наредбите на млекопреработувачот (наемателот) и да го проверува количеството и квалитетот на внесеното млеко и соопштува своевременно за промените, кои може да настанат.

Да преработува добро квалитетни млечни продукти и да се грижи за нивното запазување.

Да не осуетува од мандрата без разрешение на наемателот;

Мајсторот не може да се откаже од своите задолженија до приклучување на работата во мандрата и магазинот.

ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА ОКОЛИСКАТА КОМИСИЈА

Чл. 42. Комисијата по чл. 6 се задолжува веднага по обнародувањето на ова Уредба да пристапи кон:

а) реонирање на околицата во мандри т. е. групирање на населените места во поедини мандри.

б) регистрирање на млечните овци и кози по населените места, која ќе ги провери книшките на стопаните, во кои се запишани од месните одбори бројот на млечните овци и кози и членовите на фамилијата и групират во мандри.

в) да изработи план за мандрите и да ја изврши во определен рок подготовката за успешното прилагање на планот.

г) после 10 дена од истекувањето на рокот за подавање на молби од кандидатите за млекопреработување преставува на окружниот народен одбор лица, државни предпријатија или кооперации, на кој да се возложат мандрите согласно чл. 11.

д) да ги установи датите за откривањето и закривањето на мандрите, раководејќи се од месните обичаи и традиции.

е) да ги ревизира мандрите и да ја контролира дејноста на млекопреработувачите (наемателите), и мајсторите.

ж) да се дава нужни напатствија односно техниката по млекопреработувањето, со оглед на подобрување и зголемување на производството на млечни продукти.

з) да им дава содејствие на ревизорите и контролорите испратени од повисоките власти.

и) да собира средни и месечни сведенија по млекопреработувањето најдоцна до 5-то число на идниот месец и ги доставува на окружниот народен одбор и Министерството со свои извештаи за извршената работа.

ј) да го проверува здравствениот состојание на молзните овци и кози.

к) да го проверува квалитетот на внесеното млеко за преработка.

л) да го установи рандемантот за секоја мандра, сообразно минималниот рандеман и објективните услови во реонот.

м) да го определи количеството и видот на млечни продукти од една овца и коза, што треба да ги предадат оние стопани што не се приклучени кон мандрите согласно чл. 39. Истовремено да организира на тие продукти совмесно со Одделението за трговијата при околинскиот народен одбор и снабдителните предпријатија.

ЧЛ. 43. ЗАДОЛЖЕНИЈА НА ОКРУЖНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ

1. Комисиите при окружните народни одбори, кој имат исти состав како и во чл. 6 се задолжуваат да ја следат од блиско работата на околинската комисија, односно исполнувањето на планот за млекопреработувањето и барат од нив точно и своевременно исполнување на нивните задолженија во оваа Уредба.

2. Да дава секој месец подробен отчет за млекопреработувањето по околии на Министерството за земјоделство, Одделение за сточарство, со копии до Министерството на трговијата.

ЧЛ. 44) ВРХОВЕН НАДЗОР

Министерството за земјоделство — Сточарско одделение ја раководи и управува општата контрола на млекопреработувањето на Н. Р. Македонија.

1. Да го изготви совмесно со Министерството на трговијата планот за млекопреработувањето и откупот на млечните продукти.

2. Да се грижат совмесно со Министерството на трговијата за навременото снабдување со неопходните инвентари и материјали за исполнување на горниот план.

3. Да следи за точното исполнување на оваа Уредба и планот за млекопреработувањето.

4. Да дава инструкции за подобрување на техниката и условијата во производството на млечните производи.

5. Да ги назначува неопходниот број контролори по млекопреработувањето и определени ревизори, кој да следат за правилното прилагање на оваа Уредба.

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. За нарушени и неисполнени одредбите на оваа Уредба нарушителите ќе се накажуваат по Законот за сузбивање шпекула и привредна саботажа.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето.

МИНИСТЕР

за земјоделство и шумарство

Б. Фотев, с. р.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Народната Влада на Н. Р. М.

Д. Колишевски, с. р.

40

УРЕДБА

За укинувањето на Повелбата на Президиумот на Антифашисткото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ) од 19 февруари 1945 год.

Чл. 1

Повелбата на Президиумот на Антифашисткото собрание на народното ослободување на Македонија за забранување на размената и износот на злато и други драгоценни метали и минерали од 19 февруари 1945 год. престанува да важи.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во Службен весник на Народна Република Македонија.

Министер на финансите

Д. Цамбаз, с. р.

Председател на Народната влада
Д. Колишевски, с. р.

41

УРЕДБА

За создавање на Управа на шумски и шумско-индустриски претпријатија на Н. Р. Македонија.

Чл. 1

Се образува при Министерството за земјоделие и шумарство Управа на шумски и шумско-индустриски претпријатија З.У.Ш.И.П., организирана на техничко комерцијални принципи со седиштето во гр. Скопје.

На чело на Управата стои управител кој за работата на Управата одговара пред Министерот за земјоделие и шумарство. Управителот има помошник кој го заместуе.

Управителот и помошникот се назначуваат од Претседателството на Народната влада на предлог на Министерот за земјоделие и шумарство.

Чл. 2

При Управата има стручен совет составен од управителот, помошникот, секретарот и по еден представител на Министерството за трговија и снабдување, Министерството на индустријата и рударството, Министерството на градежи и З. О. на БСРНЈ (Земски одбор на единствените работнички и наместенички синдикати на Југославија).

Чл. 3

Задачите на Управата се:

- а) да дава основни стручно-технички смерници, да поставуе производствени задачи на претпријатијата;
 - б) да врши финансиска, комерцијална, административна и стручно-техничка контрола над претпријатијата;
 - в) да кординира работата на поедините претпријатија;
 - г) да проучава нуждите за поедини шумски производи и да во врска со тоа дава конкретни задачи на претпријатијата и да развива полна иницијатива во претпријатијата.
 - д) да преку шумските и шумско-индустриските претпријатија организира производството и преработката на шумските произведения.
 - е) да води надзор и распоредуе стручниот и административниот персонал во претпријатијата.
- Управата назначуе раководниот кадар а останалиот управителите на претпријатијата во споразумение со З.У.Ш.И.П. и
- ж) да организира, раководи и директно финансира претпријатијата.

Чл. 4

Шумските претпријатија се самостојни експлоатациони стопански единици за едно или повечко шумски подрачја.

Шумските индустриски претпријатија се самостојни експлоатационо-индустриско стопански единици за производство и преработка на шумски произведения.

Чл. 5

При претпријатијата се образува стручни совет од управителот, по еден представител на народните одбори и на масовите организации (народниот фронт и синдикатите).

Чл. 6

Оснувањето и укинувањето на претпријатијата го врши Министерот за земјоделие и шумарство на предлог на З.У.Ш.И.П.

Чл. 7

По блиските одредби за работа и организацијата на ЗУШИП и пододелите му претпријатија ќе ги поопише Министерот за земјоделие и шумарство со статут на предлог на ЗУШИП.

Чл. 8

Се укинуе Уредбата за „Фешума“ од 16 VI 1945 год. (Служ. весник Бр 11). Активата и пасивата на Фешума прејдува на ЗУШИП која ќе ги распредели по претпријатијата.

Чл. 9

Оваа Уредба влиза на снага од денот на нејното објавување во Службен весник на Н. Р. Македонија.

МИНИСТЕР ПРЕДСЕДАТЕЛ
на земјоделие и шумарство, на Нар. влада на Н. Р.
Б. Фотев с. р. Л. Колишевски с. р.

42

По предложение на Министерот на правосудието Народната влада на Народната Република Македонија на заседанието од 2 III 1946 г. ја донесе следната:

УРЕДБА

За изменување и дополнување на Решението на Народната влада на Македонија од 16 VI 1945 година за создавање на Скопската адвокатска камара

Чл. 1

Точка 5 од Решението на Скопската адвокатска камара се изменуе и гласи:

5) Во именикот на адвокатите се запишуваат лицата кои го придобиле правото на адвокат до 6 април 1941 година, како и тие лица кои до 6 април 1941 година ги положиле адвокатскиот или судискиот испит.

Во именикот на адвокатските кандидати се запишуваат лицата кои до 6 април 1941 година дипломирале правни факултет, како и лицата кои дипломирале правни факултет за време на непријателската окупација и ја нострифицираа дипломата по Уредбата за нострифицирање на дипломите и за признавање на испитите и семестрите спечалени за време на војната на страните универзитети и високи школи, донесена од Министерскиот совет на Д. Ф. Југославија на 14 јули 1945 година.

Не можат да бидат запишани во именикот на адвокатите ни во именикот на адвокатските кандидати оние лица кои биле фактички во услуга на окупаторот.

Уписот во предните именници е времен и истиот важи до донесувањето на новиот Закон за адвокатите.

Чл. 2

След точка 7 се додава точка 8, која гласи:

8) Сите лица кои са упишани во именикот на адвокатите до денот кога оваа решење влезе во сила, а не ги исполнуваат условите од чл. 1 од оваа решење со тој ден го губат правото да вршат самостојателна адвокатска пракса, а делегатот на Скопската адвокатска камара веднага ќе ги избрише од именикот на адвокатите.

Сите лица кои се упишани во именикот на адвокатските кандидати до денот кога оваа Уредба влезе во сила, а не ги исполнуваат условите од чл. 1 од оваа решење со тој ден го губат правото да вршат пракса како адвокатски кандидати, а делегатот на Скопската адвокатска камара веднага ќе ги избрише од именикот на адвокатските кандидати.

Чл. 3

Оваа решење влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службениот весник на Н. Р. Македонија“ Министер на правосудието ПАВЕЛ ШАТЕВ, с. р. Председател на Народната влада на Н. Р. Македонија Л. КОЛИШЕВСКИ, с. р.

43

На основание чл. 5 од Законот за организацијата на државната землелеско машинска служба, по предложение на Министерот на земјоделието и шумарството Народната влада на Н. Р. Македонија на своето заседание од 2-III-1946 г. ја донесе следната

УРЕДБА

За организирање на земјоделско-машинската служба во Народната Република Македонија

Чл. 1. При Министерството на земјоделието и шумарството на Н. Р. Македонија се организира Управа на земјоделските машински станици (скратено: УМС).

Чл. 2. Управата на земјоделските машински станици е државно стопанско предприятие со земјоделски машински станици во околските центрови на територијата на Н. Р. Македонија као свои клонови.

Чл. 3. Задачите на Управата са: да организира земјоделско машински станици, да дава напатствија за нивната работа и да врши контрола над истите, да се грижи за снабдувањето им со земјоделски машини резервни делови и горивен и смазочен материјал за работата на истите (чл. 5 од Законот за организацијата на државната земјоделско машинска служба).

Чл. 4. Предмет на работата на предпријатието е обавување на земјоделски работи со помошта на земеделските машини и оражија.

Чл. 5. Основниот капитал на предпријатието е 1.000.000 дин.

За увеличување на обртниот капитал и отварање на нужните кредити решава Министерот на земјоделството и шумарство во споразум со министерот на финансите, а по предлог на управителот на УМС.

Чл. 6. На чело на УМС се назначува управител со заповед на Министерот на земјоделството и шумарството.

Персоналот на УМС се назначува од Министерот на земјоделството и шумарството по предлог на управителот на УМС.

Чл. 7. Со чиста печалба на предпријатието ќе располага Министерот на земјоделство и шумарство во споразум со Министерот на финансите.

Чл. 8. Со Правилник на Министерот на земјоделство и шумарство ќе бидат прописани поблиски одредби за организацијата и работата на предпријатието.

Чл. 9. Со влегувањето во сила на оваа Уредба престанува да важи Уредбата за организирање на земледелската машинска служба во Македонија напечатена во „Службен весник“ бр. 1 од 14-1-1946 г.

Чл. 11. Оваа Уредба влегува во сила со обновувањето и во „Службен весник на Н. Р. М.“. Министер на земеделието и шумарството

Б. Фотев, с. р.

Председател
на Народната влада на Македонија
Л. Колишевски, с. р.

44

На основа на чл. 6 од Законот за Народната влада на Македонија, а во врска со чл. 29 од Правилникот за приложување на Уредбата за воспоставување правото на пензија, Народната влада на Македонија, во согласност со сојузниот Министер на финансите, го пропишува следното

НАПАТСТВИЕ

за приложување на Уредбата за воспоставување на правото на пензија и Правилникот за извршување на истата Уредба:

1) Сите решенија за определување на размерот на пензијата за лицата кои се ставаат во пензија по чл. 1, 2, 3 и 4 од Уредбата за пензионирање на државните службеници, како и сите решенија за ревизија на пензиите и др. примања од држ. каса по чл. 1 од Уредбата за воспоставување на правото на пензија, за земските држ. службеници и пензионери, на место ресорните министерства, како е предвидено со чл. 29 од Правилникот за приложување на Уредбата за воспоставување на правото на пензија, ќе ги донесе Министерството за финансии на Македонија.

2) Корисниците на пензии и др. примање од држ. каса кои по чл. 1 од Уредбата за воспоставувањето на правото на пензија, подлежат на ревизија, ќе поднесуваат молби во смисол на чл. 31 од Правилникот за извршување на Уредбата за воспоставувањето на правото на пензија со означените во истиот член документи, за определување на пензија непосредно на Министерството за финансии на Македонија. Отсек за пензии, а не на ресорните министерства како со чл. 29 од Правилникот е предвидено.

3) Ресорните министерства след донесувањето на индивидуалните решенија за ставањето во пензија на лицата по чл. 1, 2, 3 и 4 од Уредбата за пензионирање на држ. службеници, ќе го доставуваат целиот предмет за односното лице на Министерството

за финансии — Отсек за пензии за определувањето на размерот на пензијата по прописите на Уредбата за воспоставувањето на правото на пензија.

Исто така, сите молби со документите за ревизија на пензиите и др. примање од држ. каса по чл. 1 од Уредбата за воспоставувањето на правото на пензија до колку такви се получени во ресорните министерства, истите се должни веднаш да ги достават на Министерството за финансии на Македонија Отсек за пензии.

4) Оваа напатствие влегува во сила со денот на објавувањето.

Подпретседател на Народната Влада
на Н. Р. Македонија,
Л. Арсов, с. р.

45

На основа на чл. 6 од Уредбата за пензионирање на државните службеници, а во согласност со сојузниот Министер на финансии, Народната влада на Македонија го пропишува следното

НАПАТСТВИЕ

за приложување на Уредбата за пензионирање на државните службеници:

1) Индивидуални решенија по чл. 1, 2 и 3 од Уредбата за пензионирање на државните службеници од 25 X 1945 год. (Службен лист на ДФЈ бр. 86 до 6 XI 1945 год.) за државните службеници од земските учрежденија и установи на Македонија, кои на ден 1 април 1941 година имале местослужење на подрачieto на Федерална Македонија, ако биле во активна служба или имале постојано местожителство на територијата на Федерална Македонија, ако не биле во активна служба, — ќе донесуваат министрите на односните министерства на Македонија.

Во случај да некое учреждение, под кое спаѓал службеникот за кого треба да се донесе решение за пензионирање, сега не постои, решение ќе донесе оноа министерство кое има иста или слична надлежност. Ако и така не може да се определи надлежноста, решение донесува Председателството на Народната влада на Македонија.

2) Лицата, на кои се однесуваат прописите на чл. 1, 2 и 3 од Уредбата за пензионирање на држ. службеници, должни се за донесувањето на решенија за нивното пензионирање, да поднесат на надлежниот орган за донесување на решението, непосредно или преку својот месен народен одбор, уверение од надлежните власти за обстојателствата по чл. 2 точки 1, 2, 3 и 4 од Уредбата за воспоставување на правото на пензија, како и документ за местослужбата на ден 1 април 1941 година. Освен тоа, споменатите лица потребно е истовремено да ги преставаат и сите останали документи потребни за определувањето на размерот на пензијата, кои се бараат по чл. 31 и 32 од Правилникот за приложување на Уредбата за воспоставување на правото на пензија (Служб. лист бр. 87/45 г.) за да се продолжи работата по определувањето на размерот на пензијата.

3) За сето останало, ќе се посатпува по прописите на сојузната Уредба за пензионирање на државните службеници и сојузната Уредба за воспоставување на правото на пензија, односно Правилникот за извршување на последната.

4) Оваа напатствие влегува во сила со денот на објавувањето.

Подпретседател на Народната Влада
на Н. Р. Македонија
А. Арсов, с. р.

46

Народната влада на Народната Република Македонија на предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето го донесе оваа

РЕШЕНИЕ

Член 1.

Сите угостителски предпријатија (хотели), оглени за народни имоти со извршна судска одлука, до сега под раководството на Управата на народните имоти „УНИМА“ за Македонија, се изземаат од рако-

водството на истата и се предаваат под раководство то на Одделите за трговија и индустрије на надлежните градски народни одбори во местото.

Член 2.

Во рок од 15 дена, од денот на објавувањето на оваа Решење, Управата на народните имоти за Македонија е должна да изврши предаја на предпријатијата од чл. 1 на Одделите за трговија и индустрија на надлежните градски народни одбори.

Член 3.

Примо-предајата ќе се врши протоколарно и комисијски.

Член 4.

Градските народни одбори веднага по приемањето на предпријатијата од чл. 1, да одредат лица кои ќе раководат и управуваат секоје едно од предпријатијата од чл. 1.

Управата се состои од 1 — 3 члена со обзир на обимот на работата и на предпријатието или со обзир на значењето на предпријатието.

Министерот на трговијата и снабдувањето води надзор над управувањето и раководството за секое едно предпријатие од чл. 1, одлучува за проширување, престапување, или спајање на друго слично предпријатие, одобрува склучувањето на зајмови — кредити и во согласие со Министерот на финансите, одобрува годишните предрачуни и биланси.

Член 5.

Задолжителни тумачења на оваа решење дава Министерот на трговијата и снабдувањето на Н. Р. М.

Член 6.

Одделите за трговија и индустрија при градските народни одбори се должи да прописват правилници за работата и управувањето со предпријатието које им е дадено под раководството како надлежни.

Правилниците ги одобрува Министерот на трговијата и снабдувањето на Н. Р. М.

Член 7.

Оваа решење стапуе на снага со денот на објавувањето — Скопје бр. 859 22 II 1946 год.

Подпретседател на Нар. влада **ТОДЕ НОШПАЛ**, с. р.
Љ. Арсов с. р. Мин. на трг. и снаб.

47

Член 15 точка 5 од Правилникот за обрачување и наплатување на болничните трошкови во државните болници на Федерална Македонија (објавен во „Службен весник“ бр. 24 од 27 ноември 1945 год.

РЕШУАМ:

да се измени и да гласи:

Државните чиновници и пензионерите за нив и членовите на нивните семејства ќе плаќаат болнични трошкови по најнижиот разред од чл. 3 под а (т. е. 20 динари дневно и по чл. 4 под а) т. е. 30% за операции. Истите ќе плаќаат болнични трошкови во тој случај ако не се ослободени со некои став на чл. 14 од Правилникот.

Министер на народното здравје
Др. В. Попадич с. р.

48

На основание на Уредбата за одредување и контрола на цените, Земскиот уред за цени го донесе следното:

РЕШЕНИЕ БР. 13

Се анулира Решението бр. 231 од 18 XII 1945 година за максимирање на цените на сушомеснатите производи, а влага во сила Решението на Сојузниот уред за цени бр. 64 „Службени саопштениеја“ на Савезниот уред за цени бр. 5/1 II 1946 година.

Земски уред за цени
Директор,
Д. Саботко с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

СУДСКИ ОГЛАСИ

По барањето на Трпана Ристова Мицоска од град Тетово покренат је поступок за поништување на потврдата издадена од Околискиот финансиски оддел во Тетово бр. 114 од 2 I 1945 година за заменување на окупаторски банкноти серија „Ч“ и „Ш“ на сума од 17.250 лева.

Се покануе секој кој ја има горната потврда да во рок од 6 месеца од денот на објавување во „Службениот весник, на Н. Р. М.“ истата е донесе во овој суд или да стави приговор против поништувањето оти после овој рок потврдата ќе се огласи за поништена.

Околиски народен суд Тетово Број 1484

70

По барањето на Вероника Леро Сали, од Скопје, бр. Р. 262, се покренат поступок за амортизација за поништување потврдата издадена од Градската штедионица Скопје, серија бр. 36268, на 21.500,— лева, „Ч“ и „Ш“, која е изгубена.

Се покануе секој кој ја има горната потврда да во рок од 2 месеци, од денот кога овој оглас биде објавен во „Службен весник на Н. Р. Македонија“, истата ја донесе во овој суд, или да стави приговор против поништувањето, во противен случај после овој рок потврдата ќе се огласи за поништена.

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, бр. 262-46 год.

71

По барањето на Асим Али Халим, од гр. Скопје, ул. 178 бр. 14, бр. Р. 326/46 год. се покренат поступок за амортизација за поништување потврдата издадена од Градската штедионица, Скопје, серија 37001, на 9.250 лева, „Ч“ и „Ш“ која е изгубена.

Се покануе секој кој ја има горната да во рок од 2 месеца, од денот кога овој оглас биде објавен во „Службен весник на Н. Р. Македонија“, истата ја донесе во овој суд, или да стави приговор против поништувањето, во противен случај после овој рок потврдата ќе се огласи за поништена.

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, бр. 326/46 год.

72

По барањето на Спасе Т. Чаков, од село Љубанце, бр. Р. 104, се покренат поступок за амортизација за поништување потврдата издадена од Градската штедионица, Скопје, серија бр. 031832, на 6.250 лева, „Ч“ и „Ш“ која е изгубена.

Се покануе секој кој ја има горната потврда да во рок од 2 месеца, од денот кога овој оглас биде објавен во „Службен весник на Н. Р. Македонија“, истата ја донесе во овој суд, или да стави приговор против поништувањето, во противен случај после овој рок потврдата ќе се огласи за поништена.

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, бр. 104/46 год.

73

РАЗНИ ОГЛАСИ

ОБЈАВЛЕНИЕ

Се известуат сите членови на Набавнопотребителна кооперација „ШАР“ во Тетово, дека редовното годишно општо собрание на кооперацијата ќе се одржи на ден 10 март 1946 г. во 9 саатот пред пладне во Младинскиот дом со следниот дневен ред:

- 1) Избор на секретар и два заверјетела на записникот;
- 2) Извештај на Управниот и Контролниот одбор за работата во 1945 година;
- 3) Примање на годишниот биланс (Сметка „загуби и печалби“) и расподелување на чистата печалба согласно чл. 76 од Правилникот;
- 4) Давање разрешница на Управниот и Контролниот одбор за работата во 1945 година.

5) Предлог и одобрување на буџетпроектот за 1946 година;

6) Давање полномошно на Пленумот за одредување висината на гаранцијата за намештениците во кооперацијата;

7) Давање полномошно на Пленумот да може да склучи заем во Македонската стопанска банка во износ на 2.000.000 динари;

8) Упознавање со новоостворената ситуација во годишниот извештај и положбата на билансот во бив. чинџов, задруга и примање на истата состојба;

9) Избор на новиот Пленум на Управниот одбор од 25 члена и 10 заменика и

10) Евентуалии.

Се покануваат сите кооператори да дојдат на собранието, како би можеле да се земат решенија по сите точки од дневниот ред. Во колку не дојдат потребниот број на членовите, собранието ќе се одложи за 7 дена подоцна т. е. за 17 март 1946 година, кога ќе се одржи во истото време со истиот дневен ред и на истото место со оној број кооператори кои ќе бидат присатни.

Од управата

Се одречувам од мојата жена Наталија родена Арсевска. Направени долгови на мое име не ги признавам. Ќе поведем бракоразводна парница.

Никола Н. Трајков
трговец од Куманово

20

МАЛИ ОГЛАСИ

Потврдата издадена од Околинскиот Народен Одбор финансиски оддел во гр. Прилеп Бр. 292565 од 30-1-1945 година, на износ од 9.250 лева од банкноти Серија „Ч“ и „Ш“ е изгубена. Е огласувам за невалидна.

Тасе Секулов Велкоски
ул. 9 септември Бр. 10 гр. Прилеп

21

Војните документи издадени од Инвалидски дом во Загреб — на име Асан Рамизов од гр. Скопје се изгубени и се огласуваат за невалидни.

Асан Рамизов, од гр. Скопје

22

Супруга ми Марица родена Јованова, која ме напуштила безразложно кога сум бил во Југ.-Ослоб. војска и не ми била верна како супруга, не ја признавам за жена, ако не се врати во рок од месец дена.

Стојан Трпески
од Железна Река, гостиварско

23

Супругата Елена Трајкова Петкова од гр. Струга ме напусна през 1944 година. Е поканувам да во рок од седум дена од објавувањето на оваа оглас во „Службен весник на НРМ“ се врати при мене, во противно ќе поведем бракоразводна парница. Трајко Петков од гр. Струга.

24

Сопствениците на тапиите депоновани за долг при банката „Стара Србија“, можат да ги земат при Француско-српска банка А. Д. филијала Скопје.

НАРЕДБА Бр. 4479

Зада се види уште колку афион — стара реколта и реколтата 1945 год., останал не откупен

НАРЕДУАМ

1) Сите производители и иматели на афион — стара или реколта 1945 год. да го декларират пред народните Одбори.

2) Рокот за декларирање е до 30 март 1946 год.

3) Оваа Наредба ги одменува досегашните наредби и соопштениеа за декларирање на афионот.

4) Непостапилите по оваа Наредба ќе се сметаат за укриватели и ќе снесат законска одговорност.

МИНИСТЕР
на трговијата и снабдувањето
Т. Ношпал, с. р.

Согласно писмата Бр. 414/II од 14 II 1946 год. на Министерството на земјоделството и шумарството, Земски уред за цени го донесува следното

РЕШЕНИЕ Бр. 10

Се максимира цената на анасонот од производителот франко околински центар дин. 21.

Оваа Решение влиза во сила од денот на објавувањето во весник „Нова Македонија“.

Земски Уред за цени
Директор,
Д. Саботко, с. р.

СОДРЖАЈ

- | | |
|---|---------|
| 9. Уредба за млекоработувањето | стр. 39 |
| 0. Уредба за укинување на Повелбата на АСНОМ од 19 II 1945 год. | стр. 41 |
| 1. Уредба за создавање на Уредба за шумско и шумско инд. претпријатија | |
| 2. Уредба за изменување и дополнување на Решението на Нар. влада | |
| 3. Уредба за организ. на земјодел. маш. служба во Н. Р. М. | стр. 42 |
| 4. 45. Напаствија за приложување на Уредбата за пензионирање на држ. службеници | |
| 6. Решение на Мин. на трг. и снабд. | стр. 43 |
| 7. Решение на минист. на нар. здравје | |
| 8. Решение на З. У. Ц. | стр. 44 |

БИЛАНС **На Набавна потребителна кооперација „ШАР“ во Тетово на 31 декември 1945 година**

АКТИВ		ПАСИВ	
КАСА —	21.744 05	ДЕЛОВ КАПИТАЛ —	157.130 —
СТОКИ —	220.741 10	ПОГОРЕЛЦИ —	1.516 —
ДВИЖИМИ ИМОТИ —	1.542 50	РЕЗЕРВЕН ФОНД —	24.082 50
КАУЦИИ —	49.880 —	КУЛТУРЕН ФОНД —	14.746 —
		БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД —	3.686 50
		ЗДРАВСТВЕНИ ФОНД —	7.373 —
		ФОНД НА СЛАВИТЕ КООПЕРАЦИИ —	3.686 50
		ВРЕМЕНИ СМЕТКИ —	53.584 50
		ЧИСТА ПЕЧАЛБА ЗА РАСПОДЕЛУЕЊЕ —	85.871 50
			25.805 65
	293.907 15		293.907 65

Сметка за загуби и печалби **На Набавно потребителна кооперација „ШАР“ на 31 декември 1945 година**

Плати на персоналот —	65.567 —	Од продажбата на стоките —	148.153 15
Канцелариски трошкови —	4.028 —	Од амбалаж и друго —	6.587 —
Наем (кирија) —	2.600 —		
Отопление и осветление —	2.207 —		
Разни други трошкови —	6.613 —		
Постигнатата чиста печалба —			
	81.010 —		
	73.730 15		
	154.740 15		154.740 15

ПЛЕНУМ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Ч Л Е Н О В И:

Секретар, БОРО ЈОСИФОВСКИ, с. р.

Благоја Јовановски, с. р., Владимир Ст. Попович с. р., Атанас Спировски с. р., Ефко Гулески с. р., Спасо Гавровски с. р., Рада Димоска с. р., Славе Кузмановски с. р., Саво Нонески с. р., Панто Николоски с. р., Кирил М. Воцески с. р., Кочо Богоски с. р., Благоун Костоски с. р. и Богдан Бош-наковски с. р.

Претседател на контролниот одбор: Претседател Тодор Петроски с. р., Андреа Нацески с. р., Борис Нацески с. р., Цоне Аврамоски с. р. и Готуш Готушовски с. р.

Претседател, ТРИПЕ Г. ГОГОВСКИ, с. р.